

ПОСТАПКА

за спроведување на договорот за деловно-техничка соработка помеѓу
“Аутомакедонија” АД Скопје и СОНК

На ден _____ 2014 година е склучен договор за деловно-техничка соработка со кои се овозможуваат поволности за членовите на СОНК

За услугите во сервисните центри на Аутомакедонија :

1. Вработениот, член на СОНК, како барател на услуга пополнува барање за кредит кое го потпишува, а го оверува претседателот на синдикалната организација кај работодавачот.
2. Овереното барање, изјавата и административната забрана, уредно пополнети, вработениот ги носи во службата за сметководство кај работодавачот. Барањето, изјавата и административната забрана може да се превземат и од интернет страниците на СОНК и Аутомакедонија www.sonk.org.mk и www.automakedonija.com.mk.
3. Службата за сметководство кај работодавачот го пополнува став 1 од Административната забрана. Службата за сметководство заокружува дали вработениот е на определено или неопределено време. Доколку барателот на услуги е вработен на определено време, службата за сметководство го наведува датумот до кога важи договорот и врз основа на тоа го одредува бројот на рати. Раководителот на сметководство и директорот ја потпишуваат административната забрана и истата се заверува со печат и штембил на работодавецот.
4. Барателот на услуга со заверената Административна забрана може да дојде во Аутомакедонија при што ги приложува својата Клуб картичка, Изјавата и Административната забрана кај референтите. По завршувањето на услугата, барателот се потпишува на фактурата и на административната забрана дека е согласен за износот на фактурата.
5. Давателот на услуги е должен да ги изврши услугите согласно понудата за што издава фактура на име на работодавецот, со прилог спецификација и сметка на име на барателот на услуги, се потпишува на Административната забрана и истите ги доставува по пошта до работодавецот.
6. Работодавачот по добивање на фактурата е должен да ја спроведе постапката за наплата на долгот на барателот на услуги на онолку месечни рати, колку што се наведени во административната забрана.

За било какви информации во делот на услугите, клиентите може да се информираат на телефонскиот број 02 3103 130.

Аутомакедонија АД Скопје

М-р Зоран Василевски

Генерален директор